

РЕЛИГИЈАТА И НАЦИЈАТА!

Несомнено дека религијата има мошне значајно место во националниот живот на населението во нашата држава. Тоа доаѓа од таму што оваа општествена категорија е гарантирана со УСТАВОТ, а заштитена со Законот. Всушност, тоа значи дека општеството сосема не се откажало од религијата. Од тука и самата религија, освен индивидуалните, е принудена да задоволува и низа општествени функции, за да биде прифатена. Поради тоа, таа може да служи во националното супституирање со прибирање на националните својства. Тенденцијата на поврзување на религијата со националната, била многу послан од тенденцијата на нивното разделување во минатото, на што укажуваат значајни испретелувања и поврзувања.

Дејноста на Исламската

верска заедница во Македонија е сложена, бидејќи е сложен и националниот состав на верниците (има Македонци - муслимани, Албанци, Турци, Роми (муслимани), кои потекнуваат од поранешната БиХ и други краишта. Сама по себе таа е принудена да води грижа и за овој историски факт, со уважување на сите етнички заедници, како посебни субјекти во исламот, со посебни национални јазици и други карактеристики. За религијата и за нацијата се изречени голем број спротивни дефиниции, но треба да се обрати внимание на разликата меѓу исламската религија и националната припадност. Така ќе се надминат заблудите наследени од минатото, чии рецидиви сè уште не се до крај искоренети.

На нацијата како општествено-историска појава не

треба да се гледа статистички. Не значи дека треба да се заобиколат критичките пристапи, при разгледувањето на периодот кога исламската религија ја негираше националната припадност. Затоа процесите кои денес се случуваат во нашата држава со исламизацијата на Македонците со чија помош ги кинат синцирите со кои им била и им е парализирана националната свест и им биле замаени сознанијата за сопственото етничко битие, а и што им нанесе огромни национални и историски штети и последици, треба да се прифаќаат конкретно и со неопходен резпект.

Несомнено дека кај просечниот современ човек чувството за идентитетот преовладува врз основа на националната припадност, а не врз основа на религијата. Исто-

ријата навистина сведочи дека религиозноста на свеста кај луѓето е постара или најстара општествена свест. Луѓето припадници на една национална група и религија преминуваат во друга религија од разни причини. Но, при тоа тие го задржуваат својот национален јазик, идентитет и др. Тоа значи дека припадноста на една одредена национална група не е засекогаш дефинирана. Поради претпоставени, подобри перспективи доаѓа до премин од една во друга група. Не се ретки ниту случаите на присилна асимилација. Кога се зборува за постепена асимилација, можат набрзо да се набројат исклучително голем број индивидуални случаи на асимилација на Македонците-муслимани во Турци или Албанци. Со оглед на тоа што не е мал бројот на Македонци-

- кафе
- капучино
- топло чоколадо
- чај
- овошни пијалоци
- супа

JEDE **MIKROSAM**
CONTROL • AUTOMATION • ROBOTICS

Крушевски пат 66
7500 Прилеп
Македонија
Тел. 048.408.300
Факс. 048.415.898

Иво Лола рибар 70А
1000 Скопје
Македонија
Тел. 02.3074.481
Факс. 02.3074.481



JEDE
освежете се со стил
топли пијалоци

муслимани кои се населени во Скопје, Тетово, Гостивар, Дебар, Струга, Охрид, и на други места, се нашле во туѓа јазична средина, турска или албанска, и биле принудени да го прифатат тоа јазично подрачје и да научат да комуницираат. Тоа се правело во рамките на иста верска (исламска) заедница, зашто брзо почнале да се асимилираат, а главно тоа станувало заради моралната мимикрија на додворување, пред сè, поради отсуството на национална свест. Така, Македонците-муслимани станале лесен плен на верско-политички ориентираните Албанци или Турци, кои врз верско-политичка основа ги асимилирала и ги прибрала во својата нација, злоупотребувајќи го за ова исламот.

Веќе е познато дека како резултат на извршената исламизација, поради доминацијата над религиозноста на свеста, претставувана како "турска", исламизираниите христијани веќе се сметале за Турци. Истовремено и христијанското население на Балканот ги мешало, односно ги изедначувало поимите и сфаќањето за етничкото (народносното) и религиозното, како историска последица, поради тоа што притисоците (верски, социјални и народносни) ги вршеле претставници на муслиманската вера, а потиснати биле христијаните, а тоа водело кон прекршување на сознанието кај тогашниот македонски народ за народносните и класните противречности низ религиозната призма. При такви околности поврзаноста со традиционалната христијанска религија се сметала како етнодиференциран признак, во од-

нос на туѓиот иновен поробувач. Тоа придонело македонскиот народ да се сплоти, етнички да се затвори и да се самоодржи. Во сознанието на тогашниот македонски народ, исламизацијата (помуслиманувањето), била позната како "потурчување", па аналогно на тоа исламизираниите Македонци ги сметале за "Турци". Како резултат на историското наследство, во сознанието на луѓето се создала традиција на социјално-психолошки стереотипи за погрешно изедначување на поимот "етнос" (народност) и регистрација. Ваква појава тешко може да се сретне кај други народи надвор од Балканот.

Поради стапувањето во брак меѓу различни национални припадници од народностите, форсирани од страна на народностите, многумина Македонци-муслимани, ги заплашуваат ги со непријателската parola од арсеналот на турското петвековно ропство, со тоа дека "ќе ве покаурат". На пример, Албанците кои се со три вери: христијани (православни), католици и муслимани, а сите се со познавање на албанскиот јазик, и со други слични особености, на нацијата.

Механичкото зголемување на бројот на припадниците, било тоа да е на албанската и на турската народност, кај нас не е неважно прашање. Тоа се остварува на штета на Македонците-муслимани, и ромската етничка група. Поради тоа заслужува големо внимание, анализи и преземање конкретни мерки за спречување на вакви појави, доколку тие се шират повеќе од обичното. Такви појави биле и ќе ги има сè додека едната страна е незадоволна од би-

ло кој однос. Тоа се прави повеќе во контекст со верата, зашто во Скопската околина, кога се во прашање големи верски празници, како што се двата муслимански, Рамазан и Курбан бајрам, каде на спомнатата територија нема да се клања во џамиите на наш јазик, или тоа се прави во сите џамии на албански јазик, или има една џамија каде се зборува на турски јазик, и две џамии каде се употребува бошњачкиот јазик.

Во последно време се забележува тоа верско отсуство да им се даде право на сите џамии кои во својата средина имаат џемат од своја верска припадност, да обезбедат таков способен имам кој ќе ги служи, на таков јазик на кој собраните луѓе зборуваат. Мајоризацијата од страна на Албанците кон другите народности, кои се во помал број, практично ќе создаде верско нетрпение, и може да дојде до несакан судир, токму поттикнат од тој однос. Затоа навреме треба да се расчистуваат сите жаришта, зашто нивните последици можат да бидат потешки и опасни за сите нас. Не може во сите џамии да се проповеда само на албанскиот говорен јазик, а другите само да слушаат! Очигледно во последно време се зголемува тој набој, односно откако во сферата на државата во некои градови се донесоа и пишани закони каде кој јазик да се употребува.

Религијата или атеистичкиот поглед на личност-свест

кон оваа гранка на верска определба, претставува лично изразување дали ќе се определеш кон оваа или онаа вера, важно тоа претставува лична особина на карактерот на човекот и неговата слобода за што ќе се определи. Пред повеќе години кај нас религијата била идентификувана со националност, зашто тогаш се создал и неверојатен национал-шовинизам. Таквото лошо однесување создава и нетрпение меѓу луѓето кои се определени за заеднички соживот, овде во Македонија. Религијата не е никаква причина за создавањето на нацијата, но во одреден период, таа или тие влијанија создавале можност да се создаде некое "разгорување" на меѓунационалните или меѓучовечките судири и за националната хомогенизација.

Секоја поголема нација е на став дека треба да ја придобие најмалубројната нација и секогаш ќе настојува да може да ја елиминира помалата, а тоа се прави од сосема јасни интереси за да нема поголеми отпори од тие и такви спротивставувања, а сè со цел да се биде зависен.

Исто така, да се користат верските чувства за развивање на "нетрпението" и себичноста кон државата, всушност од сите од заедницата таа треба да се брани и да се сака, за да не дојдеме во некои уште потешки состојби.

Ферид Т. Асаноски,
Скопје

Рубриците ФОРУМ и ПИСМА ја отсликуваат нашата отвореност кон јавноста. Овде автентично објавуваме и текстови кои не се во согласност со нашата уредувачка политика.

ADNAN REISEN
STUTTGART

Informacii i rezervacii od 9⁰⁰ do 21⁰⁰ часот

Büro Stuttgart
Tel. 0711 / 8 17 78 72
Fax 0711 / 8 17 78 73
Mobil 0171 / 5 46 32 20

70469 STUTTGART - Leobenerstr. 33 - FEUERBACH

FREIBURG
OFFENBURG
KARLSRUHE
STUTTGART
ULM
MÜNCHEN

KUMANOVO
SKOPJE
GOSTIVAR
KICEVO

VERBINDUNG MIT SPOJUVANJE SO
STRUGA PRILEP
OHRID BITOLA

Adnan Reisen

Büro Kicevo
Tel./Fax: 045 / 228 630
Mobil: 075 / 742 721
070 / 711 788

Büro Freiburg
Tel. 0761 / 500 235
Mob. 0170 / 411 7693

Büro Offenburg
Tel. 0781 / 17 48

Selckja Sredja i Petok Germanija za MAKEDONCIJA
Selckja Sredja i Sabota Makedonija za GERMANIJA